



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	12 Април 2010 година Службен гласник број 4 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: Питу Гули бр.2, тел.416-454, њњњ.прилеп.гов.мк, емаил:прилепЖприлеп.гов.мк		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2010 ГОДИНА

1. Одлуката за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2010 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/1
12.04.2010 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002) и член 26, точка 4 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 09.04.2010 година, донесе:

ОДЛУКА за измени на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2010 година

Член 1

Со оваа Одлука се вршат измени на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2010 година заведена под бр.07-3300/3 од 25.12.2009 г.

Член 2

Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2010 г. („Службен гласник на општина Прилеп" 18/2009) , се вршат измени во членот 6 , и истиот гласи :

" Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, и согласно закон.

- Вредноста на коефициентот за исплата на плата на Градоначалникот се утврдува на ниво од 3,40. Појдовна основа за 1(единица) коефициент изнесува 25.726,00 ден.

- Месечниот надоместок на членовите на Советот на Општина Прилеп за присуство на седници на Советот на Општина Прилеп се утврдува на износ од 70% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена во претходната година.

- На Претседателот на Советот на Општина Прилеп за раководење и организирање на работата на Советот се зголемува за 30% од утврдениот надоместок што го примаат останатите советници.

- За државните службеници вредноста на бодот се утврдува на ниво од 73.85 денари.

- Вредноста на коефициентот за исплата на плати за вработените согласно одредбите на Законот за работни односи се утврдува во висина од 8.083,00 денари.

Член 3

Оваа Одлука ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп", стапува во сила со денот на објавувањето , а ќе се применува од 05.Април 2010 година.

Број 07- 898/2
09.04.2010 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Службен гласник на Општина Прилеп број 4 од 12.04.2010 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈКП "КОМУНАЛЕЦ" - ПРИЛЕП ЗА 2009 ГОДИНА**

1. Решението за давање согласност на Завршната сметка и Извештајот за Финансиското работење на ЈКП "Комуналец" - Прилеп за 2009 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/2
12.04.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 09.04.2010 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Завршната сметка и
Извештајот за финансиското работење на ЈКП
"Комуналец" - Прилеп за 2009 година

1. Се дава согласност на Завршната сметка и Извештајот за финансиското работење на ЈКП "Комуналец" - Прилеп за 2009 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07- 898/3
09.04.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
НА "ТЕРМИНАЛ - КОМУНАЛЕЦ" ДООЕЛ - ПРИЛЕП
ЗА 2009 ГОДИНА**

1. Решението за давање согласност на Завршната сметка и Извештајот за Финансиското работење на "Терминал - Комуналец" ДООЕЛ - Прилеп за 2009 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/3
12.04.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 09.04.2010 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Завршната сметка и
Извештајот за финансиското работење на
"Терминал - Комуналец" ДООЕЛ - Прилеп за 2009
година

1. Се дава согласност на Завршната сметка и Извештајот за финансиското работење на "Терминал - Комуналец" ДООЕЛ - Прилеп за 2009 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07- 898/4
09.04.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ПУП
- ПРИЛЕП ЗА 2009 ГОДИНА**

1. Решението за давање согласност на Финансискиот Извештај за работењето на ЈП за

Службен гласник на Општина Прилеп број 4 од 12.04.2010 година

ПУП - Прилеп за 2009 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/4
12.04.2010 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 09.04.2010 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за давање согласност на Финансискиот Извештај за работењето на ЈП за ПУП - Прилеп за 2009 година

1. Се дава согласност на Финансискиот Извештај за работењето на ЈП за ПУП - Прилеп за 2009 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07- 898/5
09.04.2010 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТА НА СЛАВНИ
ЛИЧНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ОД
ПРИЛЕП**

1. Правилникот за определување на критериумите за утврдување на листа на славни личности од областа на културата од Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/5
12.04.2010 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 26 став 1 точка 46 од Статутот на општина Прилеп („Службен гласник на општина Прилеп„6/2003 и 4/2005) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 09.04.2010 година, донесе:

П РА В И Л Н И К

за определување на критериумите за утврдување на листа на славни личности од областа на културата од Прилеп

Член 1

Со овој Правилник се определуваат критериумите за утврдување на листа на славни личности од областа на културата од Прилеп.

Член 2

Под култура во законска смисла се подразбира, секаков вид на уметничко творештво, објавување на уметничкото творештво, заштитата и користењето на творештвото од дејностите:

- музичка дејност,
- сценско-уметничка дејност (симфониски оркестри, театар, драма, опера, балет, фолклорни ансамбли и др.),
- филмска дејност,
- литературно-издавачка дејност,
- галериска и фотографска дејност,
- библиотечна дејност и
- музејска дејност.

Член 3

Во листата на славни личности од областа на културата од Прилеп можат да бидат лица кои:

- се родени во Прилеп и прилепско,
- делото на личноста да е од исклучително значење за државата и нејзиниот културен развој, и
- нивното дело да е афирмирано во републички и меѓународни рамки и да е обележје на едно време или епоха.

Член 4

Советот на општината ја определува листата на славните личности од областа на културата во Прилеп , на предлог на Комисијата за одбележување на значајни настани, датуми и личности.

Листата е составен дел на Одлуката за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје-спомен плочи поставени на сквер (патека) во чест на славните личности од областа на културата во Прилеп.

Член 5

Советот на општината, Комисијата за одбележување на значајни настани, датуми и личности и општинската администрација,

активно ќе соработува со соодветните институции за придонесот и оставината на славните личности од областа на културата од Прилеп.

Член 6

Иницијативите од граѓаните, правните лица, здруженијата и други лица, образложени и документирани се доставуваат до Комисијата за одбележување на значајни настани, датуми и личности.

Член 7

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп,,.

Број 07- 898/6
09.04.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОДИГАЊЕ,
ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ
НА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ - СПОМЕН ПЛОЧИ
ПОСТАВЕНИ НА СКВЕР (ПАТЕКА) ВО ЧЕСТ НА
СЛАВНИТЕ ЛИЧНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА
КУЛТУРАТА ОД ПРИЛЕП**

1. Одлуката за подигање чување, одржување, заштита и користење на спомен-обележје - спомен плочи поставени на сквер (патека) во чест на славните личности од областа на културата од Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/6
12.04.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за меморијалните споменици и спомен обележјата ("Службен весник на РМ" бр. 66/2004), член 36 став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003 и бр.4/2005) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 09.04.2010 година, донесе:

ОДЛУКА

за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје - спомен плочи поставени на сквер (патека) во чест на славните личности од областа на културата од Прилеп

Член 1

Со оваа Одлука во чест на славните-значајните личности од Прилеп, се подига спомен обележје - спомен плочи, како партерно уредување на просторот .

Член 2

Локацијата на Спомен плочите заедно со целото партерно решение се наоѓа на плоштадот пред Центарот за култура "Марко Цепенков"во Прилеп, на кое место според Техничката документација има предвидено 65 спомен плочи.

Член 3

Спомен плочите ќе бидат изработени од локални материјали - гранит и мермер, на кои ќе бидат впишани имињата на славните личности од Прилеп од областа на културата.

Член 4

Спомен плочи ќе им бидат поставени на Славни личности од Прилеп од областа на културата и тоа :

- од областа на литературата на: Марко Цепенков, Блаже Конески, Круме Кепески, Стале Попов,
- од областа на ликовната уметност на: Борко Лазески, Ѓорѓи Ачески - Аче;
- од областа на музиката на: Атанас Бадев, Пеце Атанасоски.
- од областа на драмската уметност на: Илија Џувалекоски, Дарко Дамески, Илија Милчин, Нада Гешоска.

Член 5

Советот на општина Прилеп во иднина може со ваква одлука да подигне спомен плочи и на други славни личности од Прилеп од областа на културата, на плоштадот пред Центарот за култура "Марко Цепенков"во Прилеп.

Член 6

За реализација на иницијативата за подигање на Спомен обележјето е задолжено Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови.Одговорно лице - координатор на активностите е Бранко Нешкоски, дипломиран инженер архитект, директор на ЈП за ПУП.

Член 7

Службен гласник на Општина Прилеп број 4 од 12.04.2010 година

Советот на Општината ќе управува и ќе се грижи за чување, одржување, заштита и користење на спомен обележјето.

Член 8

Потребните средства за подигањето на спомен обележјето се обезбедени од Буџетот на Општина Прилеп.

Член 9

Потребните средства за чување на обележјето ќе се обезбедуваат од Буџетот на Општина Прилеп.

Член 10

Рокот за подигање на спомен обележјето е мај 2010 година.

Член 11

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07- 898/7
09.04.2010 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА НА ОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ПРИЛЕП ЗА
СМЕТКАТА 787 СОПСТВЕНИ
ПРИХОДИ И СМЕТКАТА 903 И 603 БУЏЕТСКИ
ПРИХОДИ**

1. Решението за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Гоце Делчев" - Прилеп за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/7
12.04.2010 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 09.04.2010 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Гоце Делчев" - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи

1. Се усвојува Годишната сметка на ОУ "Гоце Делчев" - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07- 898/8
09.04.2010 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА
ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ОУ "РАМПО ЛЕВКАТА" -
ПРИЛЕП, ЗА СМЕТКАТА 787 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И
СМЕТКАТА 903 И 603 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ**

1. Решението за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Рампо Левката" - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/8
12.04.2010 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 09.04.2010 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Рампо Левката" - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи

1. Се усвојува Годишната сметка на ОУ "Рампо Левката" - Прилеп, за 2009 година, за сметката

Службен гласник на Општина Прилеп број 4 од 12.04.2010 година

787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07- 898/9 ПРЕТСЕДАТЕЛ
09.04.2010 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ОУ " КОЧО РАЦИН" - ПРИЛЕП, ЗА СМЕТКАТА 787 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И СМЕТКАТА 903 И 603 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

1. Решението за усвојување на Годишната сметка на ОУ " Кочо Рацин" - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/9 ГРАДОНАЧАЛНИК
12.04.2010 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата , одржана на 09.04.2010 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Кочо Рацин" - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи

1. Се усвојува Годишната сметка на ОУ ОУ "Кочо Рацин" - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07- 898/10 ПРЕТСЕДАТЕЛ
09.04.2010 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ОУ "КИРЕ ГАВРИЛОСКИ" - ПРИЛЕП, ЗА СМЕТКАТА 787 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И СМЕТКАТА 903 И 603 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

1. Решението за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Кире Гаврилоски" - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/10 ГРАДОНАЧАЛНИК
12.04.2010 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата , одржана на 09.04.2010 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Кире Гаврилоски" - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи

1. Се усвојува Годишната сметка на ОУ ОУ "Кире Гаврилоски" - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07- 898/11 ПРЕТСЕДАТЕЛ
09.04.2010 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на

Службен гласник на Општина Прилеп број 4 од 12.04.2010 година

Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ОУ "ДОБРЕ
ЈОВАНОСКИ"- ПРИЛЕП, ЗА СМЕТКАТА 787
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
И СМЕТКАТА 903 И 603 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ**

1. Решението за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Добре Јованоски" - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/11
12.04.2010 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 09.04.2010 година, донесе:

РЕШЕНИЕ
за усвојување на Годишната сметка на ОУ ОУ "
Добре Јованоски" - Прилеп, за 2009 година, за
сметката 787 сопствени приходи
и сметките 903 и 603, буџетски приходи

1. Се усвојува Годишната сметка на ОУ "Добре Јованоски" - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07- 898/12
09.04.2010 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА
ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ОУ "БЛАЖЕ КОНЕСКИ" -
ПРИЛЕП ЗА СМЕТКАТА 787 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И
СМЕТКАТА 903 И 603 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ**

1. Решението за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Блаже Конески" - Прилеп за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/12
12.04.2010 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 09.04.2010 година, донесе:

РЕШЕНИЕ
за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Блаже
Конески" - Прилеп, за 2009 година, за сметката
787 сопствени приходи
и сметките 903 и 603, буџетски приходи

1. Се усвојува Годишната сметка на ОУ "Блаже Конески" - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07- 898/13
09.04.2010 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА
ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ОУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" -
ПРИЛЕП, ЗА СМЕТКАТА 787 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И
СМЕТКАТА 903 И 603 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ**

1. Решението за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Климент Охридски" - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/13
12.04.2010 година

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 09.04.2010 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Климент Охридски" - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи

1. Се усвојува Годишната сметка на ОУ "Климент Охридски" - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07- 898/14
09.04.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ОМУ "ОРДАН МИХАЈЛОСКИ И СМЕТКАТА 903 И 603 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

1. Решението за усвојување на Годишната сметка на ОМУ "Ордан Михајлоски - Оцка" - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/14
12.04.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 09.04.2010 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за усвојување на Годишната сметка на ОМУ "Ордан Михајлоски - Оцка" - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи

1. Се усвојува Годишната сметка на ОМУ "Ордан Михајлоски - Оцка" - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07- 898/15
09.04.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ОУ "СТРАШО ПИНЏУР" С.МАЛО КОЊАРИ - ПРИЛЕП, ЗА СМЕТКАТА 787 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И СМЕТКАТА 903 И 603 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

1. Решението за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Страшо Пинџур" с. Мало Коњари - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/15
12.04.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 09.04.2010 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Страшо Пинџур" с. Мало Коњари - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи

1. Се усвојува Годишната сметка на ОУ "Страшо Пинџур" с. Мало Коњари - Прилеп, за

Службен гласник на Општина Прилеп број 4 од 12.04.2010 година

2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07- 898/16
09.04.2010 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" С. КАНАТЛАРЦИ - ПРИЛЕП, ЗА СМЕТКАТА 787 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И СМЕТКАТА 903 И 603 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

1. Решението за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Кирил и Методиј" с. Канатларци - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/16
12.04.2010 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 09.04.2010 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Кирил и Методиј" с. Канатларци - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи

1. Се усвојува Годишната сметка на ОУ "Кирил и Методиј" с. Канатларци - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07- 898/17
09.04.2010 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ОУ "КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ" С. ТОПОЛЧАНИ - ПРИЛЕП, ЗА СМЕТКАТА 787 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И СМЕТКАТА 903 И 603 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

1. Решението за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Круме Волнароски" с. Тополчани - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/17
12.04.2010 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 09.04.2010 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Круме Волнароски" с. Тополчани - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи

1. Се усвојува Годишната сметка на ОУ "Круме Волнароски" с. Тополчани - Прилеп, за 2009 година, за сметката 787 сопствени приходи и сметките 903 и 603, буџетски приходи.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07- 898/18
09.04.2010 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ
"ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОПШТИНСКА ЛИГА ВО
КОШАРКА ЗА МАШКИ ЗА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА И
РАКОМЕТ ЗА
ДЕВОЈЧИЊА ЗА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА"**

1. Заклучокот за усвојување на Проектот "Организирање на Општинска лига во кошарка за машки за основни училишта и ракомет за девојчиња за основни училишта", се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/18
12.04.2010 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 5/2002) и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 09.04.2010 година, расправајќи по Проектот за "Организирање на општинска лига во кошарка за машки за основни училишта и ракомет за девојчиња за основни училишта", донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Проектот за "Организирање на општинска лига во кошарка за машки за основни училишта и ракомет за девојчиња за основни училишта"

1. Се усвојува Проектот за "Организирање на општинска лига во кошарка за машки за основни училишта и ракомет за девојчиња за основни училишта".

2. Заклучокот да се достави до Градоначалникот на Општина Прилеп, Сојузот за училишни спортови и архивата на Општина Прилеп.

3. Заклучокот ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07- 898/19
09.04.2010 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УЧЕСТВО НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП
ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ
"НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ТППЕ
ПРИЛЕП И ОПРЕМА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ ЕДИНИЦИ",
ПОДНЕСЕН ОД
ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН -
БИТОЛА**

1. Одлуката за учество на Општина Прилеп во имплементацијата на проектот "Набавка на опрема за ТППЕ Прилеп и опрема за волонтерски единици", поднесен од Центарот за развој на Пелагониски регион - Битола, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/19
12.04.2010 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22 став 1 точка 11 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на општина Прилеп" бр.6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 09.04.2010 година донесе:

ОДЛУКА

За сопствено учество на Општина Прилеп во имплементацијата на проектот "Набавка на опрема за ТППЕ Прилеп и опрема за волонтерски единици", поднесен од Центарот за развој на Пелагониски регион- Битола

Член 1

Се усвојува иницијатива за подготовка на проект од противпожарна заштита од страна на Центарот за развој на Пелагониски регион-Битола, по објавен јавен повик за предлог проекти за развој на Планските региони за 2010 година;

Член 2

Со оваа одлука се потврдува сопственото учество од страна на Општина Прилеп, како партнер број 1 во апликативната форма поднесена од Центарот за развој на Плански региони кој е носител на апликацијата, во процесот на имплементација на Проектот под име: „Набавка на опрема за ТППЕ Прилеп (го покрива регионот на Прилеп, Кривогаштани и Долнени) и опрема за волонтерски единици";

Член 3

Сопственото финансиско учество на Општина Прилеп е во висина од 100.000,00 денари;

Член 4

Службен гласник на Општина Прилеп број 4 од 12.04.2010 година

Финансиските средства кои ќе бидат обезбедени како сопствено учество од Буџетот на Општина Прилеп за 2010 година, буџетската програма НО- Противпожарна заштита, ставка 480- Купување на опрема и машини;

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07- 898/20 ПРЕСЕДАТЕЛ
09.04.2010 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРОГРАМАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2010 ГОДИНА

1. Програмата за измени и дополнувања на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2010 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/20 ГРАДОНАЧАЛНИК
12.04.2010 година на Општина Прилеп
Прилеп Марјан Ристески

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ,, бр.51/05,137/07 и 91/2009) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ,,бр.5/2002) и член 26 с.1 т.7 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп,,бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 09.04.2010 година, донесе:

ПРОГРАМА

за измени и дополнување на Програмата за донесувањена урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2010 година

Член 1

Во Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2010 година („Сл.гласник на општина Прилеп,, бр.1/2010 и 3/2010) во глава:

В.УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА
точките од реден број 4 до реден број 14 ,**СЕ БРИШАТ.**

Се додава нова глава:

Г –ОПШТ АКТ ЗА СЕЛА

1. Општ акт за н.м.Ерековци
2. Општ акт за н.м Селце
3. Општ акт за н.м Оревоец
4. Општ акт за н.м Плетвар
5. Општ акт за н.м Бонче
6. Општ акт за н.м Крушевица
7. Општ акт за н.м Дуње
8. Општ акт за н.м Големо Радобил
9. Општ акт за н.м с.Манастир
10. Општ акт за н.м.Крстец
11. Општ акт н.м Маруп
- 12.Општ акт за н.м Бешиште
- 13.Општ акт за н.м.Мало Рувци

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп,,

Изработил:ПР

Проверил: МЗ

Одобрил: ИК

Број 07- 898/21 ПРЕСЕДАТЕЛ
09.04.2010 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА

УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА

СОЛАРНА ЦЕНТРАЛА НА КП БР. 148/8 И КП 151/4

1.Одлуката за донесување на локална урбанистичка планска документација за изградба на соларна централа на КП бр. 148/8 и КП 151/4, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/21 ГРАДОНАЧАЛНИК
12.04.2010 година на Општина Прилеп

Врз основа на чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03 4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп, на седницата одржана на ден 09.04.2010 година, донесе:

О Д Л У К А

за донесување **Локална урбанистичка планска документација** за изградба на Соларна централа на кп. бр.148/8 и кп.151/4

чл.1

Се донесува локална урбанистичка планска документација со тех. Бр. 50/09 од Јануари 2010година изработена од ЈП за просторни и урбанистички планови од Прилеп (во понатамошен текст-ЛУПД) за формирање на градежна парцела од кп. Бр.148/8 и 151/4 во КО Старо Лагово, со основна класа на намена Е 3б Некомпатибилна инфраструктура , а за изградба на објект Соларна Централа која спаѓа во група на класа на намена Е - Инфраструктура .

чл.2

Планската документација од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

1. Одлука за утврдување потреба од изработка на ЛУПД и усвојување на Планска програма, бр.07-167/10 од 25.01.2010 год;
2.Извештај од извршена Стручна ревизија тех.бр.01-06/10 од Јануари , 2010 год., изработена ДООЕЛ „Урбан Проект,, од Прилеп;
3.Одговор на забелешките од стручната ревизија тех.бр.50/09 од Февруари 2010година од изработувачот на Планот

4.Записник и мислење од комисија бр.03-810/2 од 29.03.2010год. и Предлог од комисијата, бр.03-810/4 од 29.03.2010 год;

5.Решение за одобрување на ЛУПД од Градоначалникот, бр.03-828/1 од 31.03.2010 г.

6.Комплетен примерок од ЛУПД, тех. бр.50/09, Јануари 2010 год., изработена од ЈП за просторни и урбанистички планови од Прилеп ,која содржи:

ОПШТ ДЕЛ

1. Насловен лист
2. Регистрација на проектанската организација
4. Лиценца на правното лице за изработка на урбанистички планови
5. Решение за назначување на планери

6. Овластување на планерот за изработување на урбанистички планови
7. Планери кои учествуваат при изработката на ЛУПД
- 8.Решение за Услови за планирање на просторот
- 9.Одлука за утврдување потреба од изработка на ЛУПД
- 10.Планска Програма
- 11.Имотен лист и Скица
- 12.Прибавени мислења од ЕВН Македонија - Кеџ Прилеп,ЈКП „Водовод и канализација,,Прилеп,Македонски Телеком,Тутунски Комбинат (Хидросистем) и Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Прилеп

1. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

- 1.1 Географско и геодетско одредување на подрачјето на опфатот, граници и површина
- 1.2 Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето и неговата околина
- 1.3 Податоци за природните чинители
 - 1.3.1 Климатски карактеристики
 - 1.3.2 Сеизмички карактеристики
- 1.4 Податоци за создадените вредности и чинители
- 1.5 Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура
- 1.6 Инвентаризација и снимање на постојни споменични целини
- 1.7 Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура
 - 1.7.1 Сообраќај и врски
 - 1.7.2 Водовод
 - 1.7.3 Хидросистем
 - 1.7.4 Канализација
 - 1.7.5 Електрика
 - 1.7.6 Телефонија
 - 1.7.6.1 Мобилна телефонија
- 1.8 Инвентаризација и снимање на бесправно изградени градби
- 1.9 Анализа на степенот на реализација на важечкиот урбанистички план
- 1.10 Анализа на можностите за просторен развој
 - 1.10.1 Економска основа за просторен развој
 - 1.11 Извод од план од повисоко ниво
 - 1.12 Нумерички податоци за постојната состојба
- 1.13. Други прилози
 - 1.13.1 Елаборат за техничките карактеристики на фотоволтаичната електрична централа

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

- 1.1 Вид на план, назив на подрачјето и плански развој
- 1.2 Местоположба на планскиот опфат
- 1.3 Просторен концепт
- 1.4 Планска програма
- 1.5 Опис и образложение на планските решенија за изградба
 - 1.5.1 Единици на градежно земјиште
 - 1.5.2 Класа на намени
 - 1.5.3 Сообраќајно решение
 - 1.5.3.1 Нивелманско решение
 - 1.5.4 Електроенергетика
 - 1.5.5 Телекомуникациска мрежа
 - 1.5.6 Хидротехничка инфраструктура
 - 1.5.6.1 Водовод
 - 1.5.6.2 Фекална канализација
 - 1.5.6.3 Атмосферска канализација
- 1.6 Економско образложение за начинот, обемот и динамиката на финансирање на реализација на планските решенија
- 1.7 Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето за градби кои важат за целиот плански опфат
- 1.8 Посебни услови за изградба, развој и користење на земјиштето за градби кои важат за целиот плански опфат за секој помал опфат
- 1.9 Мерки за заштита
 - 1.9.1 Заштита на животната средина
 - 1.9.2 Мерки за заштита од пожар
 - 1.9.3 Мерки за заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи
 - 1.9.4 Заштита на природно наследство

2. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

- 2.1 Нумерички показатели
- 2.2 Билансни (споредбени) показатели

3. ГРАФИЧКИ ДЕЛ

3.1. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

- 3.1.1 Извод од Просторен план на РМ.....M=1:250000
- 3.1.2 Ажурирана геодетска подлога.....M=1:1000

- 3.1.3 Инвентаризација на изградениот градежен фондM=1:1000
- 3.1.4 Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура.....M= 1:1000
- 3.1.5 Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби M =1:1000

3.2. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.2.1 План на намена на земјиштето и градбите, M= 1: 1000
- 3.2.2 Регулационен план..... M =1: 1000
- 3.2.3 План на површини за градење.M= 1:1000

3.2.4 Сообраќаен и нивелациски план.

..... M= 1: 1000

3.2.5 Инфраструктурен план

M= 1: 1000

3,2,6 План на зелнило.....

M= 1: 1000

3.2.6. Синтезен план

M= 1: 1000

Чл.3

Локалната урбанистичка планска документација се заверува во рок од 8 (осум) дена од денот на донесувањето во 5 (пет) примероци од кои: еден примерок се чува во органот што ја одобрил, еден примерок задржува барателот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам и еден примерок во Агенцијата за катастар на недвижности.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.

Чл.4

Советот на општина Прилеп е должен, по донесување на планската документација да обезбеди картирање на истата на хамер.

Чл.5

Локалната урбанистичка планска документација ќе ја спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.6

Оваа Одлука со заверен примерок од Планската документација се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.7

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Изработил: ПР

Проверил: МЗ

Одобрил: ИЧ

Број 07- 898/22
09.04.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП БР. 7184 ВО КО ПРИЛЕП СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА А1 ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СОГЛАСНО ОСНОВНАТА КЛАСА НА НАМЕНА И

Службен гласник на Општина Прилеп број 4 од 12.04.2010 година
**СИТЕ КОПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНА НА
ОСНОВНАТА КЛАСА НА НАМЕНА**

1. Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за формирање на градежна парцела на КП бр. 7184 во КО Прилеп со основна класа на намена А1 за изградба на објект согласно основната класа на намена и сите компатибилни класи на намена на основната класа на намена, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/22
12.04.2010 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.15 ст.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05 и 137/2007и 91/09), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 09.04.2010 година, донесе:

О Д Л У К А

За утврдување потреба од изработка на Локална урбанистичка планска документација за **формирање на градежна парцела од кп. Бр.7184 во КО Прилеп со основна класа на намена А1** за изградба на објект согласно основната класа на намена и сите компатибилни класи на намена на основната класа на намена

Чл.1

Се утврдува потребата од изработка на Локална урбанистичка планска документација (во понатамошниот текст ЛУПД) за **формирање на градежна парцела од кп. Бр.7184 во КО Прилеп со основна класа на намена А1** за изградба на објект согласно основната класа

на намена и сите компатибилни класи на намена на основната класа на намена.

Чл.2

Се усвојува Планската Програма за изработка на Локална урбанистичка планска документација за **формирање на градежна парцела од кп. Бр.7184 во КО Прилеп со основна класа на намена А1** за изградба на објект согласно основната класа на намена и сите компатибилни класи на намена на основната класа на намена , со плански опфат како што е означено во графичкиот прилог кој е стоставен дел на оваа Одлука .
Планската Програма содржи текстуален и графички дел.

Чл.3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Проверил: МЗ

Одобрил: ИЧ

Број 07- 898/23
09.04.2010 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ПОТРЕБА ОД ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ОД КП БР. 3955- ДЕЛ, 3956-ДЕЛ,
3963/2 И 3964/5 ВО МВ ДОЛНО САДОВО И ГОРНО
САДОВО ВО КО ПРИЛЕП
СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Г2 И Г3 ЗА ИЗГРАДБА
НА ОБЈЕКТ СОГЛАСНО ОСНОВНАТА КЛАСА НА НАМЕНА
И СИТЕ КОПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНА НА
ОСНОВНАТА КЛАСА НА НАМЕНА И УСВОЈУВАЊЕ НА
ПЛАНСКА ПРОГРАМА**

1. Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за формирање на градежна парцела од КП бр. 3955- дел, 3956-дел, 3963/2 и 3964/5 во МВ Долно Садово и Горно садово во КО Прилеп со основна класа на намена Г2 и Г3 за изградба на објект согласно основната класа на намена и сите компатибилни класи на намена на основната класа на намена и усвојување на Планска програма, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/23
12.04.2010 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.15 ст.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05 и 137/2007и 91/09), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 09.04.2010 година, донесе:

О Д Л У К А

За утврдување потреба од изработка на Локална урбанистичка планска документација за формирање на градежна парцела од кп. Бр.3955-

Службен гласник на Општина Прилеп број 4 од 12.04.2010 година

дел; 3956-дел; 3963/2 и 3964/5 во м.в. Долно Садово и Горно Садово во КО Прилеп со основна класа на намена Г2 и Г3 за изградба на објекти согласно основната класа на намена и сите компатибилни класи на намена на основната класа на намена и усвојување на Планска програма

Чл.1

Се утврдува потребата од изработка на Локална урбанистичка планска документација (во понатамошниот текст ЛУПД) за формирање на градежна парцела од кп. Бр. .3955-дел; 3956-дел; 3963/2 и 3964/5 во м.в. Долно Садово и Горно Садово во КО Прилеп, со основна класа на намена Г2 и Г3 за изградба на објекти согласно основната класа на намена и сите компатибилни класи на намена на основната класа на намена.

Чл.2

Се усвојува Планската Програма за изработка на Локална урбанистичка планска документација за формирање на градежна парцела од кп. Бр. .3955-дел; 3956-дел; 3963/2 и 3964/5 во м.в. Долно Садово и Горно Садово во КО Прилеп, со основна класа на намена Г2 и Г3 за изградба на објекти согласно основната класа на намена и сите компатибилни класи на намена на основната класа на намена, со плански опфат како што е означено во графичкиот прилог кој е стоставен дел на оваа Одлука.

Планската Програма содржи текстуален и графички дел.

Чл.3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Изработил: ПР
Проверил: МЗ
Одобрил: ИЧ

Број 07- 898/24
09.04.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОВРШИНАТА ЗА ГРАДЕЊЕ И МАКСИМАЛНАТА ВИСИНА НА ГРАДБАТА ВО ФОРМИРАНА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА ГП 3 (КП 22465) ВО ДУП ЗА УАЕ 16-ДЕЛ ДОНЕСЕН СО ОДЛУКА БР.

08-121/12 ОД 31.03.1993 ГОДИНА ВО ПРИЛЕП СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА А1 И УСВОЈУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА

1. Одлуката за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за усогласување на површината за градење и максималната висина на градбата во формирана градежна парцела на ГП 3 (КП 22465) во ДУП за УАЕ 16-дел донесен со Одлука бр. 08-121/12 од 31.03.1993 година во Прилеп со основна класа на намена А1 и усвојување на Планска програма, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/24
12.04.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.15 ст.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05 и 137/2007и 91/09), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 09.04.2010 година, донесе:

ОДЛУКА

За утврдување потреба од изработка на Локална урбанистичка планска документација за **усогласување на површината за градење и максималната висина на градбата во формирана градежна парцела ГП.3 (кп.22465) во ДУП за УАЕ 16-дел донесен со Одлука бр. 08-121/12 од 31.03.1993год. во Прилеп со основна класа на намена А1 и усвојување на Планска програма**

Чл.1

Се утврдува потребата од изработка на Локална урбанистичка планска документација (во понатамошниот текст ЛУПД) за

усогласување на површината за градење и максималната висина на градбата во формирана градежна парцела ГП.3 (кп.22465) во ДУП за УАЕ 16-дел донесен со Одлука бр. 08-121/12 од 31.03.1993год. во Прилеп со основна класа на намена А1, за изградба на објект согласно основната класа на намена и сите компатибилни класи на намена на основната класа на намена.

Чл.2

Се усвојува Планската Програма за изработка на Локална урбанистичка планска документација за **за усогласување на површината за градење и максималната висина на градбата во формирана градежна парцела ГП.3 (кп.22465) во ДУП за УАЕ 16-дел донесен со Одлука бр. 08-121/12 од**

Службен гласник на Општина Прилеп број 4 од 12.04.2010 година

31.03.1993год. во Прилеп со основна класа на намена А1 за изградба на објект согласно основната класа на намена и сите компатибилни класи на намена на основната класа на намена , со плански опфат како што е означено во графичкиот прилог кој е составен дел на оваа Одлука .

Планската Програма содржи текстуален и графички дел.

Чл.3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Изработил: ПР

Проверил: МЗ

Одобрил: ИЧ

Број 07- 898/25

09.04.2010 година

П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Прилеп

Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОВРШИНАТА ЗА ГРАДЕЊЕ И МАКСИМАЛНАТА ВИСИНА НА ГРАДБАТА ВО ФОРМИРАНА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 476 (КП 11858) ВО ДУП ЗА УАЕ 7
ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНА ЗГРАДА СО КЛАСА НА НАМЕНА А1**

1. Одлуката за донесување на локална урбанистичка планска документација за усогласување на површината за градење и максималната висина на градбата во формирана градежна парцела бр. 476 (КП 11858) во ДУП за УАЕ 7 за изградба на

станбена зграда со класа на намена А1, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/25

12.04.2010 година

П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК

на Општина Прилеп

Марјан Ристески

Врз основа на чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03 4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп, на седницата одржана на ден 09.04.2010 година, донесе:

О Д Л У К А

за донесување **Локална урбанистичка планска документација за усогласување на површината за градење и максималната висина на градбата во формирана градежна парцела бр.476 (кп.11858) во ДУП за УАЕ7 за изградба на станбена зграда со класа на намена А1**

чл.1

Се донесува **Локална урбанистичка планска документација со тех. Бр.26/10 од Април 2010 година изработена од ЈП за просторни и урбанистички планови** (во понатамошен текст-ЛУПД) усогласување на површината за градење и максималната висина на градбата во формирана градежна парцела бр.476 (кп.11858) во ДУП за УАЕ 7 за изградба на станбена зграда со класа на намена А1.

чл.2

Планската документација од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

1. **Планска програма изработена од Општина Прилеп;**
- 2.**Извештај од извршена Стручна ревизија тех.бр.26-06/10 од Април 2010 год., изработена од ДООЕЛ „Урбан Проект,, од Прилеп;**
- 3.**Одговор на забелешките од стручната ревизија заверен во Општина Прилеп од 26/10 од Април.2010година од изработувачот на Планот**
- 4.**Записник и мислење од комисија бр.03-877/2 и 03-877/3 од 08.04.2010год. и Предлог од комисијата, бр.03-877/4 од 08.04.2010 год;**
- 5.**Решение за одобрување на ЛУПД од Градоначалникот, бр.03-887/1 од 08.04.2010 г.**
- 6.**Комплетен примерок од ЛУПД, тех. бр.26/10 од Април 2010 год., изработена од ЈП за просторни и урбанистички планови од Прилеп ,која содржи:**

ОПШТ ДЕЛ

1. Насловен лист
2. Содржина
3. Извод од регистрација на фирмата
4. Лиценца на правното лице за изработка на урбанистички планови
5. Решение за одредување на изработувачи на планската документација
6. Копии од Овластувања на одговорни планери
7. Одлука од Совет на Општина Прилеп
8. Планска Програма
9. **Одговор на барањата за податоци**
 - 9.1Податоци од ЕВН Македонија-Прилеп
 - 9.2Податоци од Македонски Телеком-Прилеп

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

- 1.1 Географско и геодетско одредување на подрачјето на опфатот, граници и површина
- 1.2 Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето и неговата околина
- 1.3 Податоци за природните чинители
 - 1.3.1 Климатски карактеристики
 - 1.3.2 Рељефни карактеристики
 - 1.3.3 Хидролошки карактеристики
 - 1.3.4 Сеизмички карактеристики
 - 1.3.5 Инженерско геолошки карактеристики
- 1.4 Податоци за создадените вредности и чинители
- 1.5 Инвентаризација и снимање на изградените градежни фондови и вкупната физичка супструктура
- 1.6 Инвентаризација и снимање на постојни споменични целини
- 1.7 Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура
 - 1.7.1 Сообраќај и врски
 - 1.7.2 Водовод
 - 1.7.3 Канализација
 - 1.7.4 Електрика
 - 1.7.5 Телефонија
 - 1.7.5.1 Мобилна телефонија
- 1.8 Инвентаризација и снимање на бесправно изградени градби
- 1.9 Анализа на степенот на реализација на важечкиот урбанистички план
- 1.10 Анализа на можностите за просторен развој
 - 1.10.1 Економска основа за просторен развој
- 1.11 Извод од план од повисоко ниво
- 1.12 Нумерички податоци за постојната состојба

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

- 1.1 Вид на план, назив на подрачјето и плански развој
- 1.2 Местоположба на планскиот опфат
- 1.3 Просторен концепт
- 1.4 Планска програма
- 1.5 Опис и образложение на планските решенија за изградба
 - 1.5.1 Единици на градежно земјиште
 - 1.5.2 Класа на намени
 - 1.5.3 Сообраќајно решение
 - 1.5.3.1 Нивелациско решение
 - 1.5.4 Електроенергетика

- 1.6 Економско Образложение за начинот, обемот и динамиката на финансирање на реализација на планските решенија
- 1.7 Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето за градби кои важат за целиот плански опфат за секој помал опфат
- 1.8 Посебни Услови за изградба, развој и користење на земјиштето за градби кои важат за целиот плански опфат за секој помал опфат
- 1.9 Мерки за заштита
 - 1.9.1 Заштита на животната средина
 - 1.9.2 Мерки за заштита од пожар
 - 1.9.3 Мерки за заштита од воени разурнувања,
 - 1.9.4 Заштита на природно наследство
 - 1.9.5 Заштита на културно-историско наследство

2. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

- 2.1 Нумерички показатели
- 2.2 Билансни (споредбени) показатели

3. ГРАФИЧКИ ДЕЛ

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

- 3.1.1 Извод од ДУП на град Прилеп 1 : 1000
- 3.1.2 Геодетски Елаборат за ажурирање на геодетска подлога 1 : 250
- 3.1.3 Инвентаризација на постоен градежен фонд, 1: 500
- 3.1.4 Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура 1: 500
- 3.1.5 Инвентаризација и снимка на бесправно изградените градби 1: 500

3.2. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.2.1 План на намена на земјиштето и градбите,..... M= 1: 500
- 3.2.2 Регулационен план..... M= 1: 500
- 3.2.3 План на површините за градење..... M=1: 500

- 3.2.4 План на Сообраќајна мрежа и нивелациски план..... M= 1: 500
- 3.2.5 Инфраструктурен план..... M= 1: 500
- 3.2.6 Синтезен план

Чл.3

Локалната урбанистичка планска документација се заверува во рок од 8 (осум) дена од денот на донесувањето во 5 (пет) примероци од кои: еден примерок се чува во органот што ја одобрил, еден примерок задржува барателот, еден примерок се доставува до Државниот

Службен гласник на Општина Прилеп број 4 од 12.04.2010 година

инспекторат за градежништво и урбанизам и еден примерок во Агенцијата за катастар на недвижности.

12.04.2010 година
Прилеп

на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.

Чл.4

Советот на општина Прилеп е должен, по донесување на планската документација да обезбеди картирање на истата на хамер.

Чл.5

Локалната урбанистичка планска документација ќе ја спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.6

Оваа Одлука со заверен примерок од Планската документација се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.7

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Изработил: ПР

Проверил: МЗ

Одобрил: ИК

Број 07- 898/26
09.04.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
ЛОКАЛНА**

**УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОВРШИНАТА ЗА ГРАДЕЊЕ И
МАКСИМАЛНАТА ВИСИНА НА**

**ГРАДБАТА НА ОБЈЕКТОТ ИЗГРАДЕН НА КП 13112, ГП 38
ВО УАЕ 7, УБ 7, УМ 1 ВО ПРИЛЕП
СО СТАНДАРДИТЕ И НОРМАТИВИТЕ
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ**

1. Одлуката за донесување на локална урбанистичка планска документација за усогласување на површината за градење и максималната висина на градбата на објектот изграден на КП 13112, ГП 38 во УАЕ 7, УБ 7, УМ 1 во Прилеп со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/26

ГРАДОНАЧАЛНИК

Врз основа на чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03 4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп, на седницата одржана на ден 09.04.2010 година, донесе:

ОДЛУКА

за донесување **Локална урбанистичка планска документација за усогласување на површината за градење и максималната висина** на градбата на објектот изграден на КП 13112, ГП 38 во УАЕ 7, УБ 7, УМ 1 во Прилеп со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање

чл.1

Се донесува **локална урбанистичка планска документација со тех. Бр. 9/10 од Март 2010 година изработена од дооел „Стил Проект,,** (во понатамошен текст-ЛУПД) за усогласување на површината за градење и максималната висина на градбата на објектот изграден на КП 13112, ГП 38 во УАЕ 7, УБ 7, УМ 1 во Прилеп со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање.

чл.2

Планската документација од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

1. Планска програма изработена од Општина Прилеп;

2.Извештај од извршена Стручна ревизија тех.бр.11-06/10 од Март 2010 год., изработена од ДООЕЛ „Урбан Проект,, од Прилеп;

3.Одговор на забелешките од стручната ревизија заверен во Општина Прилеп бр.09-36/3 од 07.04.2010 година од изработувачот на Планот ДООЕЛ,,Стил Проект,, од Прилеп

4.Записник и мислење од комисија бр.03-862/2 од 07.04.2010 год. и Предлог од комисијата, бр.03-862/4 од 07.04.2010 год;

5.Решение за одобрување на ЛУПД од Градоначалникот, бр.03-888/1 од 08.04.2010 г.

6.Комплетен примерок од ЛУПД, тех. бр.9/10 од Март 2010 год., изработена од ДООЕЛ „Стил Проект,, од Прилеп ,која содржи:

ОПШТ ДЕЛ

- Насловен лист
- Содржина
- Извод од регистрација на фирмата
- Лиценца на правното лице за изработка на урбанистички планови

- Решение за одредување на изработувачи на планската документација
- Овластување на планерот за изработување на урбанистички планови
- Одлука за утврдување потреба од изработка на ЛУПД
- Податоци од ЕВН
- Податоци од Водовод и канализација
- Податоци од телеком

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

2. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

- 1.1 Географско и геодетско одредување на подрачјето на опфатот, граници и површина
- 1.2 Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето и неговата околина
- 1.3 Податоци за природните чинители
 - 1.3.1 Климатски карактеристики
 - 1.3.2 Релјефни карактеристики
 - 1.3.3 Хидролошки карактеристики
 - 1.3.4 Сеизмички карактеристики
 - 1.3.5 Инженерско геолошки карактеристики
- 1.4 Податоци за создадените вредности и чинители
- 1.5 Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супструктура
- 1.6 Инвентаризација и снимање на постојни споменични целини
- 1.7 Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура
 - 1.7.1 Сообраќај и врски
 - 1.7.2 Водовод и Канализација
 - 1.7.3 Електрика
 - 1.7.4 Телефонија
 - 1.7.4.1 Мобилна телефонија
- 1.8 Инвентаризација и снимање на бесправно изградени градби
- 1.9 Анализа на степенот на реализација на важечкиот урбанистички план
- 1.10 Анализа на можностите за просторен развој
 - 1.10.1 Економска основа за просторен развој
- 1.11 Извод од план од повисоко ниво
- 1.12 Нумерички податоци за постојната состојба

2. ГРАФИЧКИ ДЕЛ

- 2.1 Извод од постоен ДУП на град Прилеп 1 : 1000
- 2.2 Ажурирана геодетска подлога 1 : 1000
- 2.3 Инвентаризација на постоен градежен фонд, сообраќај и инфраструктура 1:500
- 2.4 Инвентаризација и снимка на бесправно изградените градби 1:500

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

- 2.1 Вид на план, назив на подрачјето и плански развој
- 2.2 Местоположба на планскиот опфат
- 2.3 Просторен концепт
- 2.4 Планска програма
- 2.5 Опис и образложение на планските решенија за изградба
 - 2.5.1 Единици на градежно земјиште
 - 2.5.2 Класа на намени
 - 2.5.3 Сообраќајно решение
 - 2.5.4 Нивелациско решение
 - 2.5.5 Електроенергетика
 - 2.5.6 Телекомуникациска мрежа
 - 2.5.7 Хидротехничка инфраструктура
 - 1.5.8 Водовод
 - 1.5.9 Фекална Канализација
 - 1.5.10 Атмосферска канализација
- 2.6 Економско Образложение за начинот, обемот и динамиката на финансирање на реализација на планските решенија
- 2.7 Општи услови за изградба , развој и користење на земјиштето за градби кои важат за целиот плански опфат за секој помал опфат
- 2.8 Посебни Услови за изградба , развој и користење на земјиштето за градби кои важат за целиот плански опфат за секој помал опфат
- Мерки за заштита
 - 1.9.1 Заштита на животната средина
 - 1.9.2 Мерки за заштита од пожар
 - 1.9.3 Мерки за заштита од воени разурнувања,
 - 1.9.4 Заштита на природно наследство
 - 1.9.5 Заштита на културно-историско наследство

2 НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

- 2.1 Нумерички показатели
- 2.2 Билансни (споредбени) показатели

3. ГРАФИЧКИ ДЕЛ

3.2. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.2.1 План на намена на земјиштето и градбите, регулационен план и план на површините за градење M= 1: 500
- 3.2.2 План на Сообраќајна мрежа и нивелациски план..... M=1: 500
- 3.2.4 Инфраструктурен план M=1: 500
- 3.2.5 Синтезен планM=1: 500

Чл.3

Локалната урбанистичка планска документација се заверува во рок од 8 (осум) дена од денот на донесувањето во 5 (пет) примероци од кои: еден примерок се чува во органот што ја одобрил, еден примерок задржува барателот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам и еден

Службен гласник на Општина Прилеп број 4 од 12.04.2010 година

примерок во Агенцијата за катастар на недвижности.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.

Чл.4

Советот на општина Прилеп е должен, по донесување на планската документација да обезбеди картирање на истата на хамер.

Чл.5

Локалната урбанистичка планска документација ќе ја спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.6

Оваа Одлука со заверен примерок од Планската документација се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.7

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Изработил: ПР

Проверил: МЗ

Одобрил: ИК

Број 07- 898/27

09.04.2010 година

Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Прилеп

Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО КЛАСА НА НАМЕНА А1 - ДОМУВАЊЕ И ГЗ - СЕРВИСИ НА КП БР. 6054/2 ВО ПРИЛЕП

1. Одлуката за донесување на локална урбанистичка планска документација за формирање на градежна парцела за изградба на објект со класа на намена А1 - домување и ГЗ - севиси на КП бр. 6054/2 во Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/27

12.04.2010 година

Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК

на Општина Прилеп

Марјан Ристески

Врз основа на чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03 4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп, на седницата одржана на ден 09.04.2010 година, донесе:

ОДЛУКА

за донесување **Локална урбанистичка планска документација за формирање на градежна парцела за изградба на објект со класа на намена А1—Домување и ГЗ Сервиси на кп. Бр. 6054/2 во Прилеп**

чл.1

Се донесува локална урбанистичка планска документација со тех. Бр. У-01/09 од Декември 2009година изработена од ДОО„ИЗОФАС,, (во понатамошен текст-ЛУПД) за формирање на градежна парцела од кп. Бр.6054/2 во КО Варош, за изградба на објект со класа на намена А1-Домување и ГЗ Сервиси во Прилеп.

чл.2

Планската документација од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

1. Одлука бр.07-685/32 од 12.03.2010година за утврдување потреба од изработка на Локална урбанистичка планска документација и усвојување на Планска програма формирање на градежна парцела за изградба на објект со класа на намена А1—Домување и ГЗ Сервиси на кп. Бр. 6054/2 во Прилеп

2.Извештај од извршена Стручна ревизија тех.бр.02/10 од Јануари, 2010 год., изработена од дооел „Стил Проект,, од Прилеп;

3.Одговор на забелешките од стручната ревизија од Февруари 2010година од изработувачот на Планот ДОО„ИЗОФАС,, од Прилеп

4.Записник и мислење од комисија бр.03-811/2 од 29.03.2010год. и Предлог од комисијата, бр.03-811/3 од 29.03.2010 год;

5.Решение за одобрување на ЛУПД од Градоначалникот, бр.03-874/1 од 07.04.2010 г.

6.Комплетен примерок од ЛУПД, тех. бр.У-01/09 од Декември 2009 год., изработена од ДОО „ИЗОФАС,, од Прилеп ,која содржи:

ОПШТ ДЕЛ

- Потврда за регистрација на Претпријатието
- Лиценца од Фирмата за урбанистички планови
- Решение за одредување на изработувачи на планската документација
- Овластување на планерот за изработување на урбанистички планови

ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Известување-Согласност на општина Прилеп за изработка на ЛУПД
- Елаборат за ажурирање на подлога

Податоци, мислења и согласности за инфраструктурата од надлежни институции
-Податоци од ЈКП „Водовод и Канализација“, Прилеп
-Податоци од ЕВН Македонија АД Скопје
КЕЦ Прилеп
-Податоци од Македонски Телеком
-Податоци од тутунски комбинат

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

3. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

- 1 Вовед
- 2.Опис на опфатот
- 3.Природни карактеристики
 - 3.1 Географско и геодетско одредување на подрачјето на опфатот
 - 3.2 Геолошки, педолошки, геомеханички и сеизмолошки карактеристики
 - 3.3 Хидографски и хидролошки карактеристики
 - 3.4 Климатски карактеристики
 - 3.5 Природни ресурси богатства и др.
- 4.Инфраструктура
 - Водовод
 - Канализација
 - Електрика
 - ПТТ

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

- 1 Извод од постоен ГУП на град Прилеп 1 : 5000
- 2 Извадок од Ажурирана геодетска подлога 1 : 1000
- 3 Документациона основа - Инвентаризација на изградениот градежен фонд и вкупна физичка супструктура
1:1000

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

- 1 Вовед
- 2 Причини за изработка на ЛУПД
- 3 Граници на плански опфат
- 4 Образложение на планските решенија
 - Наменска употреба на земјиштето
 - Намена на површина
 - Регулациона линија
 - Градежна линија
 - Површина за градење
 - Височина на градење
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност на земјиштето
5. Сообраќајна мрежа
6. Паркирање и гаражирање
7. Инфраструктура
 - Водовод
 - Канализација
 - Електрика
8. Економско Образложение

9. Нумерички дел (податоци)
10. Билански показатели за плански опфат и инфраструктура
11. Мерки за заштита и унапредување на природата и животната средина
12. Мерки за заштита и спасување
13. Мерки за заштита од пожар
14. Мерки за заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки непогоди
15. Мерки за заштита на културно-историско наследство
- Услови за изградба и спроведување на ЛУПД

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

4.Урбанистичко решение на градежната парцела

- План на намена на земјиштето и градбите..... M= 1: 500
- Регулационен План..... M= 1: 500
- План на површини за градење M=1 :500
- 5.Проектно решение
 - Сообраќајен и нивелмански план..... M=1 :500
- 6.Проектно решение
 - Инфраструктурен план (Водовод, Канализација, Електрика, Телефон)
 - Мерки за заштита и спасување.....M=1 :500

Чл.3

Локалната урбанистичка планска документација се заверува во рок од 8 (осум) дена од денот на донесувањето во 5 (пет) примероци од кои: еден примерок се чува во органот што ја одобрил, еден примерок задржува барателот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам и еден примерок во Агенцијата за катастар на недвижности.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.

Чл.4

Советот на општина Прилеп е должен, по донесување на планската документација да обезбеди картирање на истата на хамер.

Чл.5

Локалната урбанистичка планска документација ќе ја спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.6

Оваа Одлука со заверен примерок од Планската документација се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Службен гласник на Општина Прилеп број 4 од 12.04.2010 година

Чл.7

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Изработил: ПР

Проверил: МЗ

Одобрил: ИК

Број 07- 898/28
09.04.2010 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО
СОДРЖИНИ
ОД ГРУПАТА НА КЛАСИ НА НАМЕНА "Г" НА
КП БР. 6044/48 И 6044/50 ВО КО ПРИЛЕП**

1. Одлуката за донесување на локална урбанистичка планска документација за формирање на градежна парцела со содржини од групата на класи на намена "Г" на КП бр. 6044/48 и 6044/50 во КО Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/28
12.04.2010 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03 4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп, на седницата одржана на ден 09.04.2010 година, донесе:

ОДЛУКА

за донесување **Локална урбанистичка планска документација** за формирање на градежна парцела со содржини од групата на класи на намена „ Г,, на КП. бр.6044/48 и 6044/50 во КО Прилеп

Чл.1

Се донесува локална урбанистичка планска документација со тех. Бр. 06/10 од Јануари 2010година изработена од дооел „Урбан Проект,, (во понатамошен текст-ЛУПД) за формирање на

градежна парцела од КП. Бр.6044/48 И 6044/50 во КО Прилеп, со содржини од групата на класи на намена „Г,, - ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ со сите компатибилни класи на намена , а за изградба на објект Магацин и производно сервисен објект .

Чл.2

Планската документација од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

1. Планска програма изработена од Општина Прилеп;

2.Извештај од извршена Стручна ревизија тех.бр.10/10 од Февруари , 2010 год., изработена од ЈП за просторни и урбанистички планови од Прилеп;

3.Одговор на забелешките од стручната ревизија тех.бр.06/10 од Февруари 2010година од изработувачот на Планот ДООЕЛ„Урбан Проект,, од Прилеп

4.Записник и мислење од комисија бр.03-812/2 од 29.03.2010год. и Предлог од комисијата, бр.03-812/3 од 29.03.2010 год;

5.Решение за одобрување на ЛУПД од Градоначалникот, бр.03-875/1 од 07.04.2010 г.

6.Комплетен примерок од ЛУПД, тех. бр.06/10 од Јануари 2010 год., изработена од ДООЕЛ „Урбан Проект,, од Прилеп ,која содржи:

ОПШТ ДЕЛ

- Насловен лист
- Содржина
- Извод од Централен регистар за регистрирана претежна дејност
- Лиценца на правното лице за изработка на урбанистички планови
- Решение за одредување на изработувачи на планската документација
- 6. Овластување на планерот за изработување на урбанистички планови

ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Копие од имотен лист
 - Копие од катастраски план
 - Извод од ГУП
 - Известување-Согласност на општина Прилеп за изработка на ЛУПД
 - Елаборат за ажурирање на подлога
- Податоци,мислења и согласности за инфраструктурата од надлежни институции
-Податоци од ЕВН Македонија АД Скопје КЕЦ Прилеп.

- Податоци од Македонски Телеком
- Податоци од ЈКП „Водовод и Канализација,, Прилеп

- Податоци од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Прилеп
- Планска програма

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

4. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

- 1.0 Вовед
- 1.1 Географско и геодетско одредување на подрачјето на опфатот, граници и површина
- 1.2 Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето и неговата околина
- 1.3 Податоци за природните чинители
 - 1.3.1 Климатски карактеристики
 - 1.3.2 Сеизмички карактеристики
- 1.4 Податоци за создадените вредности и чинители
- 1.5 Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура
- 1.6 Инвентаризација и снимање на постојни споменични целини
- 1.7 Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура
 - 1.7.1 Водовод
 - 1.7.2 Канализација
 - 1.7.3 Електрика
 - 1.7.4 Телефонија
- 1.8 Инвентаризација и снимање на бесправно изградени градби
- 1.9 Анализа на степенот на реализација на важечкиот урбанистички план
- 1.10 Анализа на можностите за просторен развој
 - 1.10.1 Економска основа за просторен развој
- 1.11 Извод од план од повисоко ниво
- 1.12 Нумерички податоци за постојната состојба

2. ГРАФИЧКИ ДЕЛ

- 2.1 Извод од постоен ГУП на град Прилеп 1 : 1000
- 2.2 Ажурирана геодетска подлога 1 : 1000
- 2.3 Инвентаризација на изградениот градежен фонд и вкупна физичка супраструктура 1:1000
- 2.4 Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура 1:1000
- 2.5 Инвентаризација и снимка на бесправно изградените градби 1:1000

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

- 4.1 Вид на план, назив на подрачјето и плански развој
- 4.2 Местоположба на планскиот опфат
- 4.3 Просторен концепт
- 4.4 Планска програма
- 4.5 Опис и образложение на планските решенија за изградба

- 4.5.1 Единици на градежно земјиште
- 4.5.2 Класа на намени
- 4.5.3 Сообраќајно решение
- Нивелациско решение
- 4.5.4 Електроенергетика
- Улично осветление
- 4.5.5 Телекомуникациска мрежа
- 4.5.6 Хидротехничка инфраструктура
- Водовод
- Фекална Канализација
- Атмосферска канализација
- 4.6 Економско Образложение за начинот, обемот и динамиката на финансирање на реализација на планските решенија
- 4.7 Општи услови за изградба , развој и користење на земјиштето за градби кои важат за целиот плански опфат за секој помал опфат
- 4.8 Посебни Услови за изградба , развој и користење на земјиштето за градби кои важат за целиот плански опфат за секој помал опфат
- 4.9 Мерки за заштита
 - 1.9.1 Заштита на животната средина
 - 1.9.2 Мерки за заштита од пожар
 - 1.9.3 Мерки за заштита од воени разурнувања,
 - 1.9.4 Заштита на природно наследство
 - 1.9.5 Заштита на културно-историско наследство

2.НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

- 2.1.Нумерички показатели
- 2.2.Билансни (споредбени) показатели

3. ГРАФИЧКИ ДЕЛ

3.2. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.2.1 План на намена на земјиштето и градбите, M= 1: 500
- 3.2.2План на површини за градење..... M= 1: 500
- 3.2.3 Сообраќаен и нивелациски план. M=1: 500
- 3.2.4 Инфраструктурен план . и план на зелнило.....M=1: 500
- 3.2.5.Синтезен план M=1: 500

Чл.3

Локалната урбанистичка планска документација се заверува во рок од 8 (осум) дена од денот на донесувањето во 5 (пет) примероци од кои: еден примерок се чува во органот што ја одобрил, еден примерок задржува барателот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам и еден примерок во Агенцијата за катастар на недвижности.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на Општина Прилеп.

Чл.4

Советот на општина Прилеп е должен, по донесување на планската документација да обезбеди картирање на истата на хамер.

Чл.5

Локалната урбанистичка планска документација ќе ја спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.6

Оваа Одлука со заверен примерок од Планската документација се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.7

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Изработил:ПР

Проверил:МЗ

Одобрил:ИК

Број 07- 898/29
09.04.2010 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА СРЕДСТВА ЗА ПОМОШ ВО ИЗГРАДБАТА НА
ЦРКВАТА "СВ.ПЕТКА"
ВО НАСЕЛБА "ТОЧИЛА" - ПРИЛЕП**

1. Одлуката за доделување на средства за помош во изградбата на црквата "Св.Петка" во Населба "Точила" - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 914/29
12.04.2010 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 26 став 1 точка 45 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 09.04.2010 година, донесе:

О Д Л У К А

за доделување на средства за помош во изградбата на црквата "Света Петка " населба „Точила,, Прилеп

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Прилеп доделува средства за помош во изградбата на црквата "Света Петка " населба „Точила,, Прилеп".

Помошта се состои од парични средства во висина од 500.000,00 денари од Буџетот за 2010 година.

Член 2

Средствата од член 1 став 2 на оваа Одлука се обезбедуваат од средствата предвидени во Потпрограма А0 - Совет, Подпрограма А00- Совет, ставка 464 рзни трансфери, подставка 464990 - други трансфери, предвидени во Буџетот на Општина Прилеп за 2010 година.

Член 3

Уплатата на средствата од член 1 на оваа Одлука да се изврши на жиро сметка на Иницијативниот одбор за изградба на Црквата „Св.Петка,,.

Член 4

Како представник на Советот на Општина Прилеп во Иницијативниот одбор за изградба на црквата "Св. Петка" се именува Сашо Велески, член на Советот на Општина Прилеп.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07- 898/30
09.04.2010 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Димитар Стевананџија

СОДРЖИНА
на "Службен гласник на Општина Прилеп"
број 4 од 12.04.2010 година

1. Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2010 година.....	Стр. 1
2. Решение за давање согласност на Завршната сметка и Извештајот за Финансиското работење на ЈКП "Комуналец" - Прилеп за 2009 година.	Стр. 2
3. Решение за давање согласност на Завршната сметка и Извештајот за Финансиското работење на "Терминал - Комуналец" ДООЕЛ - Прилеп за 2009 г.	Стр. 2
4. Решение за давање согласност на Финансискиот Извештај за работењето на ЈП за ПУП - Прилеп за 2009 година.....	Стр. 3
5. Правилник за определување на критериумите за утврдување на листа на славни личности од областа на културата од Прилеп.....	Стр. 3
6. Одлука за подигање чување, одржување, заштита и користење на спомен-обележје - спомен плочи поставени на сквер (патека) во чест на славните личности од областа на културата од Прилеп.....	Стр. 4
7. Решение за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Гоце Делчев" - Прилеп за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи.....	Стр. 5
8. Решение за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Рампо Левката" - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи.....	Стр. 5
9. Решение за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Кочо Рацин" - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи.....	Стр. 6
10. Решение за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Кире Гаврилоски" - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи.	Стр. 6
11. Решение за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Добре Јованоски" - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи.....	Стр. 7
12. Решение за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Блаже Конески" - Прилеп за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи.....	Стр. 7
13. Решение за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Климент Охридски" - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи.	Стр. 8
14. Решение за усвојување на Годишната сметка на ОМУ "Ордан Михајлоски - Оцка" - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи.....	Стр. 8
15. Решение за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Страшо Пинџур" с. Мало Коњари - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи.	Стр. 9
16. Решение за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Кирил и Методиј" с. Канатларци - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи.	Стр. 9
17. Решение за усвојување на Годишната сметка на ОУ "Круме Волнароски" с. Тополчани - Прилеп, за сметката 787 сопствени приходи и сметката 903 и 603 буџетски приходи.	Стр. 9
18. Заклучок за усвојување на Проектот "Организирање на Општинска лига во кошарка за машки за основни училишта и ракомет за девојчиња за основни училишта".....	Стр.10
19. Одлука за учество на Општина Прилеп во имплементацијата на проектот "Набавка на опрема за ТППЕ Прилеп и опрема за волонтерски единици", поднесен од Центарот за развој на Пелагониски регион - Битола.....	Стр.10
20. Програма за измени и дополнувања на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2010 година.	Стр.11

21. Одлука за донесување на локална урбанистичка планска документација за изградба на соларна централа на КП бр. 148/8 и КП 151/4..... **Стр.12**

22. Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за формирање на градежна парцела на КП бр. 7184 во КО Прилеп со основна класа на намена А1 за изградба на објект согласно основната класа на намена и сите компатибилни класи на намена на основната класа на намена.....**Стр.14**

23. Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за формирање на градежна парцела од КП бр. 3955- дел, 3956-дел, 3963/2 и 3964/5 во МВ Долно Садово и Горно садово во КО Прилеп со основна класа на намена Г2 и Г3 за изградба на објект согласно основната класа на намена и сите компатибилни класи на намена на основната класа на намена и усвојување на Планска програма.....**Стр.15**

24. Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за усогласување на површината за градење и максималната висина на градбата во формирана градежна парцела на ГП 3 (КП 22465) во ДУП за УАЕ 16-дел донесен со Одлука ве. 08-121/12 од 31.03.1993 година во Прилеп со основна класа на намена А1 и усвојување на Планска програма.....**Стр.15**

25. Одлука за донесување на локална урбанистичка планска документација за усогласување на површината за градење и максималната висина на градбата во формирана градежна парцела бр. 476 (КП 11858) во ДУП за УАЕ 7 за изградба на станбена зграда со класа на намена А1.....**Стр.16**

26. Одлука за донесување на локална урбанистичка планска документација за усогласување на површината за градење и максималната висина на градбата на објектот изграден на КП 13112, ГП 38 во УАЕ 7, УБ 7, УМ 1 во Прилеп со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање.....**Стр.18**

27. Одлука за донесување на локална урбанистичка планска документација за формирање на градежна парцела за изградба на објект со класа на намена А1 - домовње и Г 3 - севиси на КП бр. 6054/2 во Прилеп.....**Стр. 20**

28. Одлука за донесување на локална урбанистичка планска документација за формирање на градежна парцела со содржини од групата на класи на намена "Г" на КП бр. 6044/48 и 6044/50 во КО Прилеп.....**Стр.22**

29. Одлука за доделување на средства за помош во изградбата на црквата "Св.Петка" во Населба "Точила" - Прилеп.....**Стр. 24**

**Издава: Општина Прилеп. Главен и одговорен уредник: Марјан Ристески –
Градоначалник на Општина Прилеп. Дизајн и компјутерска обработка: Горица Чатлеска.
Печати: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 60 примероци.**